

Врз основа на член 43 став 2 од Законот за заштита и спасување (“Службен весник на Република Македонија” бр.36/04 и 49/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.02.2006 година, донесе

**УРЕДБА**  
**ЗА НАЧИНОТ И ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА**  
**АНГАЖИРАЊЕТО НА ГРАЃАНИТЕ ВО**  
**ЗАШТИТАТА И СПАСУВАЊЕТО**

**Член 1**

Со оваа уредба се уредува начинот и времетраењето на ангажирањето на граѓаните распоредени во силите за заштита и спасување.

**Член 2**

Ангажирањето на граѓаните во заштитата и спасувањето на редовни вежби и други форми на обука се врши со покана (Образец бр. 1), а за акции за заштита и спасување со поканата за мобилизација (Образец бр. 2).

**Член 3**

Поканата за учество на редовни вежби и други форми на обука во заштитата и спасувањето до граѓанинот се доставува 30 дена пред почетокот на вежбата или обуката, а во исклучителни случаи времето на доставување на поканата може да биде и пократко.

**Член 4**

Ангажирањето на граѓаните во заштитата и спасувањето се врши во работно време и вон работно време, во работни и неработни денови и државни празници.

Ангажирањето на граѓаните во заштитата и спасувањето трае најмногу до 12 часа во денот и најмногу до шест дена во неделата.

**Член 5**

Вкупното учество на граѓаните ангажирани на вежби и други форми на обуки во заштитата и спасувањето во текот на една календарска година може да трае до 30 дена.

Вкупното време на ангажирање на граѓаните во акциите за заштита и спасување, може да биде и подолго доколку тоа го налага настанатата состојба.

**Член 6**

Образецот број 1 и Образецот број 2 се составен дел на оваа уредба.

**Член 7**

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Одлуката за ангажирање на единиците на Цивилната заштита (“Службен весник на Република Македонија” бр. 26/1993) и Упатството за начинот и постапката за употреба на единиците и штабовите на Цивилна заштита што ги формира Републиката во вонредна состојба и други несреќи во мир (“Службен весник на Република Македонија” бр.51/ 1992).

Член 8

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-390/1  
9 февруари 2006 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

\_\_\_\_\_ (Име на органот)

Единица за заштита  
и спасување \_\_\_\_\_

Бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ год.

**П О К А Н А**  
за вежба (Обука)

\_\_\_\_\_ (име, татково име и презиме)

роден \_\_\_\_\_ година, адреса на живеење (престој) \_\_\_\_\_

Ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ на ден \_\_\_\_\_

Во \_\_\_\_\_ часот, се поканувате лично да се јавите во \_\_\_\_\_

заради \_\_\_\_\_

Во \_\_\_\_\_

случај на спреченост должни сте да го известите овој Орган.

**НАПОМЕНА:** 1. Неотповикувањето на оваа покана повлекува одговорност според член 41 од Законот за заштита и спасување (Сл. весник на РМ Бр. 36/2004)

2. Да се прочита упатството на задната страна од поканата.

**ОВЛАСТЕН РАБОТНИК**

М П

.....

Единица за заштита и спасување \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (име на органот)

**ПОТВРДА**

Јас \_\_\_\_\_ го

Потврдувам приемот на поканата број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ заради

за ден \_\_\_\_\_.

Поканата ми е врачена на ден \_\_\_\_\_ во \_\_\_\_\_ часот.

**ПОТПИС НА ДОСТАВУВАЧОТ**

**ПОТПИС НА ПРИМАЧОТ**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**У П А Т С Т В О**

При отповикот на оваа покана со себе понесете:

- Личен документ за идентификација, воена книшка (книшка за припадник на силите за заштита и спасување) и здравствена легитимација,
- Прибор за одржување на лична хигиена,
- Прибор за чистење на чевли и облека,
- Потврда од работодавачот каде сте вработени за висината на платата за последниот месец пред повикувањето, односно потврда дека не сте во работен однос што ја издава Агенцијата за вработување.
- Бидете облечени во униформа и носете ја со вас опремата за заштита и спасување (ако сте задолжени за истата).

\_\_\_\_\_ (Име на органот)

Единица за заштита  
и спасување \_\_\_\_\_

**П О К А Н А**  
за мобилизациска вежба

\_\_\_\_\_ (име, татково име и презиме)

роден \_\_\_\_\_ година, адреса на живеење (престој) \_\_\_\_\_

Ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_ домашен телефон \_\_\_\_\_,

Телефон на работа \_\_\_\_\_, мобилен телефон \_\_\_\_\_.

ВЕДНАШ по приемот на оваа покана јавете се во единицата за заштита и спасување \_\_\_\_\_ Мобилизациско

собиралиште \_\_\_\_\_ Собирно место \_\_\_\_\_.

Во случај на спреченост, должни сте да го известите овој Орган.

**НАПОМЕНА:** 1. Неотповикувањето на оваа покана повлекува одговорност по член 41 и 49 од Законот за заштита и спасување (Службен весник на РМ бр. 36/04)

2. Да се прочита упатството на задната страна на поканата.

М.П.

ОВЛАСТЕН РАБОТНИК

\_\_\_\_\_ Единица за заштита и спасување \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (име на органот)

**ПОТВРДА**

Јас \_\_\_\_\_ го потврдувам приемот на поканата  
за мобилизациска вежба во единицата за заштита и спасување \_\_\_\_\_.

Поканата ми е врачена на ден \_\_\_\_\_, во \_\_\_\_\_ часот.

ПОТПИС НА ДОСТАВУВАЧОТ

ПОТПИС НА ПРИМАЧОТ

**УПАТСТВО**

- При приемот на поканата, веднаш по најкусиот пат упатете се во единицата за заштита и спасување во која сте распоредени.

- Ако во поканата е одредено собирно место заради превезување до мобилизациското собиралиште, уплатата се веднаш до собирното место

- На патот до мобилизациското собиралиште бидете внимателни и избегнувајте непотребни контакти и разговори со познати лица. За евентуални проблеми со кои ќе се соочите по патот, користете помош од органите на полицијата, и при тоа не го прекинувајте движењето кон целта.

- Со себе понесете ја оваа покана, воената книшка (книшката за припадник на силите за заштита и спасување), униформата, опремата за заштита и спасување и прибор за лична хигиена.